

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Сауди Арамко Девелопмент Компани со регистрирана адреса на Поштенско сандаче 5000, Дахран, 31311, Кралство Саудиска Арабија и Когните АС со седиште на Оксневашен 10, 1366, Лисакер, Кралството Норвешка, доставено преку Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден **17.02.2021** година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која **Сауди Арамко Девелопмент Компани** со регистрирана адреса на Поштенско сандаче 5000, Дахран, 31311, Кралство Саудиска Арабија и **Когните АС** со седиште на Оксневашен 10, 1366, Лисакер, Кралството Норвешка ќе формираат целосно функционално заедничко вложување, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност** со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден **27.01.2021** година е доставено известување за концентрација, со која **Сауди Арамко Девелопмент Компани** со регистрирана адреса на Поштенско сандаче 5000, Дахран, 31311, Кралство Саудиска Арабија и **Когните АС** со седиште на Оксневашен 10, 1366, Лисакер, Кралството Норвешка ќе формираат целосно функционално заедничко вложување.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Сауди Арамко Девелопмент Компани - SADCO е зависно друштво во целосна сопственост на Сауди Арабијан Оил Компани („Арамко“).

Арамко е примарно ангажирано со проспекциски геолошки истражувања, истражувања, бушење и вадење јаглеродородни супстанции и обработка, производство, рафинирање и пласирање на пазарот на овие супстанции. Арамко е акционерско друштво основано во Кралството Саудиска Арабија („Саудиска Арабија“) по пат на Кралска уредба бр. М/8.

Когните АС е друштво со ограничена одговорност основано и регистрирано во Норвешка. Cognite е друштво за софтвер, примарно ангажирано со обезбедување на услуги за податоци и услуги на индустриска вештачка интелигенција.

Предложеното заедничко вложување ќе биде основано во Ријад, Саудиска Арабија. ќе развива деловен потфат кој ќе ги користи бенефитите од Cognite Data Fusion Platform за дигитална трансформација на тешки индустрии, и ќе ја користи стратешката алијанса со Google (преку новација во корист на заедничкото вложување) за овозможување на маркетинг и испорака на Google Cloud производи и поврзани услуги. Предложеното заедничко вложување исто така ќе основа дигитална академија за дигитални тренинзи во Саудиска Арабија и ќе биде посветена на тековно истражување и развој со цел да додаде дополнителни услуги на својата понуда.

Учесниците во концентрацијата немаат регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија, а во 2019 година единствено Сауди Арамко остварува продажби во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски